

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 184

6 септември 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2892. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2018 година.....	4	2897. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.....	8
2893. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2018 година.....	4	2898. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.....	8
2894. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....	4	2899. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.....	8
2895. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со КПУ Затвор - Прилеп.....	7		
2896. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид.....	7		

	Стр.		Стр.
2900. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	9	2909. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	13
2901. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	9	2910. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	13
2902. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	10	2911. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	14
2903. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	10	2912. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Борисово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Борисово, Општина Ново Село.....	14
2904. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	11	2913. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	14
2905. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Д3-спорт и рекреација КО Љуботен, Општина Бутел.....	11	2914. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година.....	15
2906. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Смојмирово вон гр., Општина Берово.....	11	2915. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаични центри) КО Тркање, Општина Кочани.....	15
2907. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, КО Таринци, Општина Карбинци.....	12	2916. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена В5 - верски институции - џамија КО Студеничани, Општина Студеничани.....	16
2908. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	12	2917. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	16

	Стр.		Стр.
2918. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2 – комунална супроструктура (фотоволтаична централа) КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци.....	16	2926. Правилник за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи.....	28
2919. Одлука за изменување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.....	17	2927. Листа на категоризирани спортисти - Спортска надеж.....	30
2920. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....	17	2928. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за агенти на пензиски друштва.....	47
2921. Решение за назначување на надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Северна Македонија.....	17	2929. Одлука за престанок на мандатот Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	52
2922. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите националноослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2019 година.....	18	2930. Одлука за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	52
2923. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година.....	18	2931. Одлука од Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија.....	52
2924. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалаци, формата и содржината на образецот на лиценцата за продажба на алкохолни пијалаци и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени и одземени лиценци.....	21	2932. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија....	53
2925. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на наставно-научна високообразовна институција од областа на тутунското производство за организација, подготовка и заверка на мостри тутун.....	26	2933. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	53
		2934. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.....	54
		2935. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.....	55
		2936. Одлука за доделување на државната награда „8 Септември“ во 2019 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Северна Македонија на меѓународен план и признавање на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот.....	55
		Огласен дел	1-56

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2892.**

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на друштвото, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ
„ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2018 година, усвоени од Управниот одбор на Друштвото, со Одлука бр.0201-371/1, на седницата, одржана на 28.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5110/1	Заменик на претседателот
3 септември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2893.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на друштвото, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „ПОШТА НА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
– СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје за 2018 година, усвоен од Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр.0201-370/1, на седницата, одржана на 28.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5110/2	Заменик на претседателот
3 септември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

2894.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 август 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Соларна сушара за овошје и зеленчук	Производител: ЕКО СОЛАР Спецификација: - Бруто волумен: 2.01 m³ - Бруто површина на главниот соларен колектор: 2 m² - Моќност на главниот вентилатор: 0.18 kW - Доток на топол воздух: 750 m³/h - Моќност на помошен електричен греач: 3 kW - Материјал на апсорберот на главниот воздушен соларен колектор: бакар - Изолација на подот: Фибран 40kg /m³, 20 mm - Медиум за пренос на топлина: воздух - Капацитет за сушење на овошје и зеленчук: 120 kg - Материјал на тацните за сушење: нерѓосувачки челик- ИНОКС - Димензии на тацните за сушење: 0,5 x 0,8 m	1
2	Фумигатор	Производител: ХСЦ Модел: ХТФ-10	1
3	Двобразен плуг	Производител: УНЛУ Модел: 10 инчен	1
4	Трактор	Марка: ЦОН ДИЕР Тип: Р/ЕЕ34 Комерцијална ознака: 5065Е Идентификационен број на шасија: 1PY5065EPJE024404 Година на производство: 2018 Најголема конструктивна вкупна маса на тракторот во зависност од карактеристиките на пневматиците (kg): 4200 Маса на возилото (kg): 3300/2800 Категорија и вид на возилото: Т1- Трактор со тркала Број на оски и тркала: 2 Должина (mm): 3605 Ширина (mm): 1936 Висина (mm): 2361 Дозволени пневматици по оски: 280/85 R24; 420/85 R28	1

		Најголемо конструктивно осно оптоварување на приклучна точка (за полуприколка и за приколка со централна оска) (kg): 1900; 3200 Најголема конструктивна вкупна маса на приколка/приклучна машина (kg): 2800 Најголема конструктивна вкупна маса на полуприколка /приклучна машина (kg): 2800 Најголема конструктивна вкупна маса на приколка со централна оска/ приклучна машина (kg): 2800 Најголема конструктивна вкупна маса на комбинацијата трактор-кочена приколка/приклучна машина (kg): 12200 Најголема конструктивна вкупна маса на приколка/ приклучна машина што може да се приклучи (kg): 2800 Распределба на најголемата конструктивна маса по оски (kg): 1900; 3200 Зафатнина на мотор (cm³): 2940 Силина на моторот (kW): 48 Гориво: дизел Број на вртежи (min -1): 2400 Идентификационен број на моторот: PY3029H116852 Боја на возилото: зелена/36 Број на седишта: 1 Највисока измерена конструкциска брзина (km/h): 31.9 Тип на механички приклучок помеѓу тракторот и приколката: HS IN-JD-50 Марка на механичкиот приклучок помеѓу тракторот и приколката: SAUETMAN Максимално хоризонтално/вертикално оптоварување на приклучокот: 43,9KN/1000KG	
5	Губрерастурач	Производител: АКМА Модел: Ферти 400 без кардан	1
6	Атомизер	Производител: АГРОМЕХАНИКА Модел: АГП 330л без кардан	1
7	Прскалка	Производител: АГРОМЕХАНИКА Модел: АГС 330л со гарнитура	1
8	Брана четирикрилна појачана	Производител: АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА-СЗР ТРАЈКОВИЌ Работен капацитет: 4m Број на работни тела: 4 Материјал: железо	1
9	Моторен култиватор со тркала, приклучна механизација, фреза, косачка и плуг	Производител: ЕМАК Марка: НИБИ Комерцијална ознака: KAM 7S Мотор: KOHLER CH 270 OHV 7.0Hp Година на производство: 2019 Вртежи во минута: 3600 kw Тежина: 116 kg Силина на моторот: 48 kW Сериски број: B539100019 03 2019	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица за потребите на СОУУД „Димитар Влахов“- Струмица.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6225/1
27 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2895.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО КПУ ЗАТВОР - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со КПУ Затвор-Прилеп, на земјоделско земјиште со вкупна површина од 6ха 67ар 73м2 кое се наоѓа на КП бр.2785, во место викано Кишовица, катастарска култура ливада, катастарска класа 2, со површина од 29721 м2, запишана во Имотен лист бр.56304 за КО Прилеп; КП бр. 2887/12-дел, во место викано Песоци, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 28916 м2, запишана во Имотен лист бр.40177 за КО Прилеп и КП бр.3223/1-дел, во место викано Џупски ливади, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 8136 м2, запишана во Имотен лист бр.60903 за КО Прилеп.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6265/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2896.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом – Охрид му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Опис на движната ствар	Производител	Количина (парче)
1	Ехо апарат	SSA-325 A	Тосhiba	1
2	Светло-рефлектор	Метален рефлектор со три издупки, со висина од 160 сантиметри	Сутјеска С	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Охрид склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6412/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2897.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 - ВРЕМЕННО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2745-дел	Мирковци	Мел	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 838,55 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 45-6481/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2898.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 - ВРЕМЕННО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2745-дел	Мирковци	Мел	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 850,11 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-6482/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2899.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 – ВРЕМЕННО СМЕСТУВАЊЕ КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцел бр.	Катастарски општина	Викано место	Катастарски култура	Катастарски класа
2745-дс1	Моравици	Мел	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот лист:				20,11 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6483/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2900.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуалниот земјоделец Драг Тон – Васо Лазов од с.Мустафино, Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 92579м² кое се наоѓа на КП бр.1073, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 20507м², КП бр.1475, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 6495м², КП бр.1475, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 13340м², КП бр.1476, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 26136м², КП бр.1516, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 10511м², КП бр.1517, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 7766м², КП бр.1518/1, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3914м², КП бр.1518/2, место викано Пиринджа, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3910м², запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6487/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2901.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ША-ЛИБ-БОЈ – Зоран Стојанов од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 17911 м² кое се наоѓа на КП бр.1088, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 5394 м² и КП бр.1089/2, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура ливада, катастарска класа 1, со површина од 12517 м² запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6488/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2902.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АНА ИВ – Стефче Андонов од с. Мустафино, Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 50504 м² кое се наоѓа на КП бр. 1468/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4423 м², КП бр. 1471, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 25264 м², КП бр. 1472/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 15465 м², КП бр. 1472/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5352 м² запишани на Имотен лист бр. 600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6489/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2903.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДСТВО СО ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
29661	Глуво Бразда	Камени мост	нива	5
29665	Глуво Бразда	Камени мост	нива	5
29672	Глуво Бразда	Камени мост	нива	5
29662	Глуво Бразда	Камени мост	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот профит:				10158 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6491/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2904.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Кристал Вал – Валентина Спасова од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 68160 м² кое се наоѓа на КП бр.1074, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 19549 м², КП бр.1485, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 20877 м², КП бр.1486/2, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 425 м², КП бр.1487/2, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 27309 м², запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6492/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2905.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДЗ-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА КО ЈУБОТЕН, ОПШТИНА БУТЕЛ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ДЗ-спорт и рекреација КО Јуботен, Општина Бутел.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1983-дел	Љуботен	Бузалик	каменар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот оферт: 42400 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-6493/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2906.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО СМОЈМИРОВО ВОН ГР., ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Смојмирово вон гр., Општина Берово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
569	Смојмирово вон гр.	Калево	шва	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 6162м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-6494/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2907.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО ТАРИНЦИ, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Таринци, Општина Карбинци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3454 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
526-деп	Таринци	Долни дупки	своштарник	2
502-деп	Таринци	Рена	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4550,086 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6495/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2908.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДСТВО СО ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (производство со пропратни содржини) КО Глуво Бразда Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4140 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
3138/3	Глуво Бразда	Парајница	леса	5
3138/6	Глуво Бразда	Парајница	леса	5
3138/2	Глуво Бразда	Парајница	леса	5
3138/5	Глуво Бразда	Парајница	леса	5
3138/1	Глуво Бразда	Парајница	леса	5
3138/4	Глуво Бразда	Парајница	леса	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6285,45 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6496/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2909.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец НЕ-МАР-Зоранче Миленковиќ од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 66955 м2 кое се наоѓа на КП бр.1413, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 2931 м2, КП бр.1414, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 3117 м2, КП бр.1416, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 3578 м2, КП бр.1417, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4120 м2, КП бр.1442, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 16503 м2, КП бр.1443, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 9780 м2, КП бр.1444, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 14615 м2, КП бр.1445/1, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 12311 м2, запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6497/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2910.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Славица Костова од Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 15895 м2 кое се наоѓа на КПбр.1057/5, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 2185 м2, КПбр.1057/6, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 6173 м2 и КПбр.1057/7, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7537 м2 запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6499/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2911.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Горан Крстев од с. Мустафино, Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 24587 м² кое се наоѓа на КП бр. 1398, место викано Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, со површина од 5039 м², КП бр. 1399, место викано Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, со површина од 4830 м², КП бр. 1400, место викано Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа 5, со површина од 5085 м², КП бр. 1401, место викано Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа 3, со површина од 4683 м² и КП бр. 1403, место викано Ливади, катастарска култура ливада, катастарска класа 2, со површина од 4950 м² запишани на Имотен лист бр. 600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6500/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2912.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА СЕЛО БОРИСОВО ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВ-
НИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИС-
ТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕК-
РЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО БОРИСОВО,
ОПШТИНА НОВО СЕЛО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Борисово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Борисово, Општина Ново Село.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 50450 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1801	Борисово	Срт	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				880700 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6502/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2913.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Санде Михајлов од Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 19278 м² кое се наоѓа на КПбр.836, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5110 м², КПбр.837, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5416 м² и КПбр.838, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 8752 м², запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6503/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2914.

Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 153/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година, донесен од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во соработка со министерот за информатичко општество и администрација бр.1802-285/6 од 13.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6508/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2915.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ- КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД- БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ) КО ТРКАЊЕ, ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаични центри) КО Тркање, Општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
191-дел	Тркање	Страна	пасиште	5
192	Тркање	Страна	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во класски опфат				
18060m ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6542/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2916.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА В5 - ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ - ЦАМИЈА КО СТУДЕНИЧАНИ, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена В5 - верски институции - цамија КО Студеничани, Општина Студеничани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1597	Студеничани	Бунар	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2105 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6543/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2917.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Драган Гогов бул. Македонија бр.36-3

Кавадарци, на земјоделско земјиште под долгогодишен насад кое се наоѓа на КП бр.154-дел, во место викано Селска утрина, катастарска култура земјоделско земјиште, катастарска класа 2, со површина од 1ха 04ар 64м2, запишана во Имотен лист бр.227 за КО Трстеник.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 6.3.2045 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6601/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2918.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА) КО КАВАДАРЦИ ВОН ГРАД, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2 – Комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
80001	Кавадарци вон град	Бунарче	нива	6
80002	Кавадарци вон град	Бунарче	лозе	4
80003	Кавадарци вон град	Бунарче	лозе	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				18147m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 45-6647/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2919.

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 98/19 и 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Одлуката за определување на добрата и услуги кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11, 147/12, 117/14, 31/16, 222/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 174/19) во членот 2 став 1 точката 16 се менува и гласи:

„Топлинска енергија за греење.

Топлинска енергија за греење е топлинската енергија која е:

- произведена од производител на топлинска енергија,
- дистрибуирана од оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија и
- испорачана од снабдувач со топлинска енергија, чие работење и надоместоци се регулирани согласно прописите од областа на енергетиката.

Надоместокот за топлинска енергија за греење го вклучува надоместокот за топлинската енергија и другите надоместоци кои се уредени со прописите од областа на енергетиката.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6760/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2920.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ - ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип му се доделуваат вкупно 797.282,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режими за греење, електрична енергија, потрошена вода и други трошоци, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6761/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2921.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 6 став (1) точка а) од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИНАТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Северна Македонија се назначува Нина Ангеловска, министер за финансии.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија бр. 44-4695/1 од 29 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/17).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6430/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2922.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/96), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРОБОВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ НА МАКЕДОНИЈА ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во Антифашистичка војна и другите национално ослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/19), во делот III, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

ОПШТИНА/ ГРАД	Индивидуални гробови		Застапени гробови		ВКУПНО по жани
	За уредување	Одржување	За уредување	Одржување	
Берово		5		4	80.000,00
Битола		4		2	60.000,00
Дебела	1	1			30.000,00
Босилово		1			10.000,00
Демир Кавија		6			50.000,00
Демир Хисар		6		1	55.000,00
Кочани	1	4			70.000,00
Кривопаланок		4			40.000,00
Кривопаланок		3			30.000,00
Мариово и Росман		10		1	85.000,00
Ресан		25			200.000,00
Агушани		3		2	50.000,00
Гостибар	1				30.000,00
Радовиш		4			40.000,00
Прископ	2				60.000,00
Пасиш	3				80.000,00
Септи		10			80.000,00
Град Скопје	5				150.000,00
ВКУПНО	13	86		10	1.201.000,00
СЕ ВКУПНО	99		10		1.201.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6218/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2923.

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/19 и 29/19) во Вториот дел Глава I точка I.3 во ставот 1 бројот „32“ се заменува со бројот „33“.

Во ставот 6 по зборот „Куманово“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „Тетово“ се додаваат зборовите „и Демир Капија“.

2. Прилогот 3 се заменуваат со нов Прилог 3 кој е составен дел на оваа програма.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6435/1
3 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог 3

13. Изградба на станоеи за лица во социјален ризик и други ранливи групи											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станоеи		деловен простор	парки	подруми		Локација	
				број	површина (m ²)			број	површина (m ²)	КП	површина (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13
Скопје	Горче Петров Јурија 3.1	П+4+Пх	1	51	2.000,30	66,38	146,00	51	134,06	600/8 608/2 760/3 2455/3	220 340 607 230
	Горче Петров Јурија 3.2	П+4+Пх	1	51	2.000,30	66,38	207,97	51	134,06	760/2 1/3 2455/2	62 548 828
	ПТ 2.02 од ДУП Градска Четврт С 16 - Општина Булеп (стара ознака Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4)	П+13	1	312	12.842,00	707,62	0,00	268	757,04	11868/3 11963/6 11963/4	1.886 2.792 763
	Шуго срезар УВ 41 ПТ 8 Сарај	П+4 П+5	2 1	51 58	2.285,00 2.610,00			51 58	306,00 470,00		
Битола	БЛР 1 Ц 1	П+3, П+4	1	78	3.197,71	0,00	0	78	750,12	269/2, 270/4, 281/3, 282/2	2200 3.500,00
Ресен	Кисел 2	П+4+Пх	1	18	695,17			18	88,27	4228	400
Демир Хисар	Блок 1 (5а)	П+3+Пх	1	25	1.059,49			25	106,93	1769	2.059
Охрид	Рисадник Блок 3	П+5	1	71	2.912,50			71	336,00	5606,6608	3.083
Гевгелија	ПТ 5.6.1	П+4	1	49	2.499,00			49	637,00	6727/1	2.025
Прилеп	Точила 2 Блок 2/4	П+4	1	76	3.221,00			76	590,00	11985 11989	2.200
Кичево	Календерика 2 пра објект	П+4	1	32	1.216,16	236,50		32	113,45		410 64 101 154 91 330 374 232
Македонски Брод	објект 6.15 УЕ бр.2	П+2	1	10	422,00	262,46		10	141,84	3239 деп	640
М.Каменица	Промојска 66 згр.1	П+4+Пх	1	29	1.165,07			29	158,10	4232/3	300

Прилог 3

Кочани	Драчевик Б 2.1. XIII бригада	П+3+Пк	1	28	1.136,45		29	140,89	15631	7152	Кочани
	Драчевик Б 2.2 XIII бригада	П+3 П+4	1	43	1.658,50	150,30	43	192,40			
Берово	Моша Пијаде бб	П+3+Пк П+4+Пк	1	51	2.081,23		51	400,00	1848-1853	1030	Берово
Пакчево	Борис Кидрич Ламела 2	П+4+Пк	1	34	1.364,50		34	137,85	1184 деп 1185 деп 1227 деп 2193 деп	1005	Берово
Виница	Платовички одреди П1 Виница	П+2	1	36	1.570,36	80,78	36	475,28	8075/4	3205	Виница
Куманово	ПТ 1.19 ул 11 Октомври бб	П+6	1	40	2.037,38		40	90,00	16448-16449	986,40	Куманово
К.Паланка	Маршал Тито бб	П+5	1	46	1.842,92	348,20	46	188,09	3649/1 3649/2 3650/1 3650/2	2700 624 1453 557	Крива Паланка
Штип	Б-10 Соња 2	П+4	1	91	3.434,52		91	649,92	918/1	2.800	Штип 1
Свети Николе	Б-4 Лозва Расадник ул Питу Гули	П+4+Пк	1	48	1.997,43	0	48	249,80	9284/3	2200	Св. Николе
Пробиштип	Блок К1, Пробиштип УЕ 27 ул Христијан Тодоровски Карпош	П+4	1	48	2.188,12	0	48	338,00	1005/1,1560, 1561,1564,15 651 1566	2690	Пробиштип
Кавадарци	Б-2 Благо Алекса бб	П+4+Пк	1	30	1.234,50	203,10	30	194,40	11500/3	1536	Кавадарци
Неготино	Блок 1 Урбана Заедница 3 ПТ 1.15	П+3	1	62	2.465,89		62	488,64	9580/2	2566	Неготино
Демир Капија	ПТ 1 Блок 5	П+1	1	16	708,82		16	358,00	4395/47 4086/1	2900 197	Демир Капија
Струмица	Горни Василев бр. 44	П+4	1	41	1.837,86		41	256,64	7367	2295	Струмица
Тетово	Гостиварска бб Ламела 1 (од вкупно 3 ламели)	П+6	1	54	2.415,00		54	448,00	8670	3780	Тетово 2
Гостивар	Тоскалар А2 Ламела 1 и Ламела 2	П+4	1	70	2.883,18		70	440,19	5888/1 5890/2 5839/3 5875/10	904 1928 135 286	Гостивар 2
Дебар	Венац 2 Ламела 1 и 2	П+4+Пк	1	46	2.024,00	0,00	46	395,00	5538		Дебар
Велес	Блок 40 деп индустриска зона - Локалитет 1 ПТ 2.1	П+4	1	29	1.355,25		29	312,75	17616	1.054	Велес
	Вкупно 13.		33	1725	72.329,41	2.121,72	1681	353,97			

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**2924.**

Врз основа на член 23-б став 12 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18) министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалаци, формата и содржината на образецот на лиценцата за продажба на алкохолни пијалаци и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени и одземени лиценци.

Член 2

Барањето за издавање лиценца за продажба на алкохолни пијалаци се поднесува на образец во формат А-4, на хартија со бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Лиценцата за продажба на алкохолни пијалаци се издава на образец со формат А-4, на специјална хартија со сива боја.

Формата и содржината на образецот на лиценцата од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Регистарот на издадени и одземени лиценци за продажба на алкохолни пијалаци се води во електронска форма во Excel документ.

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за минимално-техничките услови на услови на продажниот објект во кој се врши продажба на алкохолни пијалаци, формата, содржината и образецот на лиценцата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/08).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2260/4
4 септември 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Арх. бр. и датум

Прилог 1
ОбразецДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
-Сектор за меѓународна трговска соработкаБАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОДАЖБА НА
МАЛО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИОд _____
(Назив и седиште на субјектот)

Бараме да ни се издаде Лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на мало за малопродажниот објект:

_____Означи го видот на барањето со ☒☐

Кон барањето за издавање лиценца се приложени следниве документи:

- Оригинална тековна состојба на трговецот на мало, издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- оригинална уплатница за платен надоместок во износ од 20.000 денари и
- оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари.

☐

Кон барањето за продолжување на лиценца трговецот на мало кој има до три продажни објекти се приложени следниве документи:

- оригинална уплатница за платен надоместок во износ од 5.000 денари и
- оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари.

☐

Кон барањето за продолжување на лиценца трговецот на мало кој има над три продажни објекти се приложени следниве документи:

- оригинална уплатница за платен надоместок во висина од 0,05% од вкупниот промет остварен од трговија на мало остварен во претходната година;
- скратен исказ од годишна сметка издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија;
- доказ за остварен приход од трговија на мало, доколку остварува приходи и по други основи;
- оригинална уплатница за платен надоместок во износ од 15.000 денари и
- оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари

Телефон и лице за контакт

Одговорно лице

(име и презиме)

ПРИЛОГ 2
Образец



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 23-б став 1 од Законот за трговија, министерот за економија
издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

На _____
(назив на трговец на мало кој врши продажба на алкохолни пијалаци)

(деловно седиште на трговецот на мало)

(адреса на продажниот објект)

Лиценцата важи за период од две години.

Рег.бр. _____
_____ 20 _____ година
Скопје

М.П.

МИНИСТЕР ЗА
ЕКОНОМИЈА,

ПОТПИС

ПРИЛОГ 3

Република Северна Македонија
Министерство за економија

**Регистар
на издадени и отземени лиценци за продажба на алкохолни пијалаци**

настојна страна

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2925.**

Врз основа на член 36 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАСТАВНО-НАУЧНА
ВИСОКО ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ТУТУНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОДГОТОВКА И ЗАВЕРКА НА МОСТРИ ТУТУН****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за овластување на наставно-научна високо образовна институција од областа на тутунското производство за организација, подготовка и заверка на мостри тутун.

Член 2

Барањето за овластување од членот 1 на овој правилник се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 29-6724/3
9 август 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

ПРИЛОГ



Република Северна Македонија
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Адреса: Аминта Трети бр. 2, 1000 Скопје; тел: +389 2 3134 477
маил: info@mzsv.gov.mk; веб: www.mzsv.gov.mk

БАРАЊЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАСТАВНО-НАУЧНА ВИСОКО ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА ОД
ОБЛАСТА НА ТУТУНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОДГОТОВКА И
ЗАВЕРКА НА МОСТРИ ТУТУН

1.	Назив на наставно-научна високо образовна институција од областа на тутунското производство	
2.	Единствен даночен број (ЕДБ)	
3.	Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)	
4.	Доказ за регистрирана дејност (ДРД) на институцијата	
5.	Седиште и адреса на институцијата	

Бр. _____

потпис на одговорно лице
во институцијата

Датум _____

М. П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**2926.**

Врз основа на член 91 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 153/19), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствени установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената установа, а согласно со начелата на достапност, рационалност, ефикасност и континуираност на здравствената заштита.

Член 2

Внатрешни организациони единици, кои претставуваат организациско-техничка целина во процесот на работата, во зависност од видот на здравствената установа и делокругот на работа се:

1. Отсек за вршење здравствени услуги од примарна здравствена дејност во поликлиника од примарна здравствена заштита и во поликлиника од специјалистичко консултативна здравствена дејност во зависност од здравствената дејност што се врши во поликлиниката.

2. Служба за вршење здравствени услуги од една или повеќе области од здравствената дејност на здравствениот дом. Одделни здравствени услуги од една или повеќе области од здравствената дејност на службата може да се спроведува и во пункт кој се наоѓа на друга локација.

3. Депо за лекови заради обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал за вршење на фармацевтска здравствената дејност во здравствен дом и поликлиника.

4. Одделение со отсеци за вршење на здравствени услуги во центар за итна медицинска помош и домашното лекување, центар за ментално здравје, центар за лекување и третман на хронично болните лица, центар за третман на зависности, центар за рехабилитација и во центар за јавно здравје.

5. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат и отсеци и лабораторија за вршење на здравствени услуги од здравствената дејност на Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија.

6. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци за вршење на болничка здравствена дејност, отсек за вршење на специјалистичко-консултативна здравствена дејност, лабораторија и болничка аптека заради обезбедување на болните со лекови и медицински потрошен материјал во болница и институт.

7. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и болничка аптека за вршење здравствени услуги и заради обезбедување на болните со лекови и медицински потрошен материјал во универзитетски институт и универзитетска клиника, освен универзитетската клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје.

8. Клиника со оддели и болничка аптека за вршење специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита од одредена специјалност од здравствената дејност и обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал на болните во универзитетскиот клинички центар и во Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје.

Член 3

Минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствени установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената установа, изнесува за:

1. Поликлиника:

- отсек со најмалку четири вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

2. Здравствен дом:

- служба со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- депо за лекови со најмалку еден вработен дипломиран фармацевт и еден фармацевтски техничар.

3. Центар:

- одделение со најмалку шест вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во секој отсек од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

По исклучок од алинеите 1 и 2 на оваа точка, минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во Центарот за рехабилитација на слух, говор и глас изнесува:

- одделение со најмалку осум вработени од кои најмалку двајца здравствени работници, односно соработници од областа на логопедијата или двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници и

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во секој отсек од кои најмалку еден специјалист, или двајца здравствени работници со високо или високо стручно образование или двајца здравствени соработници со високо образование, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

4. Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија:

- оддел со најмалку десет вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- одделение, најмалку по две одделенија во секој оддел, со најмалку пет вработени во секое одделение од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или здравствен работник на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во секој отсек од кои еден специјалист, односно супспецијалист или здравствен работник на специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

Доколку во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија нема доволен број на вработени, установата ја организира својата работа во оддел со одделенија со минимален број на извршители согласно алинеите 1 и 2 од оваа точка и согласно точката 9 од овој член.

5. Болница и институт за вршење на болничка здравствена дејност:

- оддел со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- одделение, најмалку по две одделенија во секој оддел, со најмалку пет вработени во секое одделение од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во секој отсек од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- отсек за вршење на специјалистичко консултативната здравствена дејност со најмалку четири вработени од кои најмалку еден специјалист, односно супспецијалист или на специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

6. Универзитетски институт и универзитетска клиника:

- оддел со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници или најмалку десет вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист и еден здравствен соработник со високо образование со завршен втор или трет циклус на студии од областа соодветна на мултидисциплинарниот пристап што се применува во одделот и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- одделение, најмалку по две одделенија во секој оддел, со најмалку пет вработени во секое одделение од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација или здравствен соработник со високо образование со завршен втор или трет циклус на студии од областа соодветна на мултидисциплинарниот пристап што се применува во одделението и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во секој отсек од кои еден специјалист, односно супспецијалист или на специјализација, а останатите се здравствени работници и соработници.

Доколку во универзитетски институт и универзитетска клиника нема доволен број на вработени, установата ја организира својата работа во оддел со одделенија со минимален број на извршители согласно алинеите 1 и 2 од оваа точка.

7. Универзитетски клинички центар и Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје:

- клиника, најмалку со 40 вработени здравствени работници и здравствени соработници, односно најмалку 25 вработени здравствени работници и здравствени соработници во клиника како организациона единица на универзитетскиот стоматолошки клинички центар,

- оддел, најмалку по три оддели во секоја клиника, со најмалку седум вработени во секој оддел од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

8. Болничка аптека - најмалку еден дипломиран фармацевт и еден фармацевтски техничар.

9. Лабораторија - со најмалку пет вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/14, 166/16 и 220/18).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-3613/3
29 август 2019 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Венко Филипче**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

2927.

Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист - Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/08 и 107/12) директорот на Агенција за млади и спорт, донесе

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ - СПОРТСКА НАДЕЖ

Олимписки спортови – Екипни спортови

Фудбал

Бр.	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
1.	Давид Сашо Стојановиќ	15.09.2005 г.Куманово
2.	Илија Борче Апостоловски	11.03.2005г.Неготино
3.	Самоил Благојче Талевски	12.09.2005г.Битола
4.	Хадис Дилбер Таири	10.05.2005г.Струга
5.	Лазе Коста Чолев	02.09.2005г.Ново Село
6.	Матеј Александар Јаневски	28.02.2005г.Скопје
7.	Зоран Томислав Фидановски	17.05.2005г. Скопје
8.	Симеон Сашо Здравковски	25.12.2005г.Скопје
9.	Андреј Игор Аризанкоски	08.05.2005г.Прилеп
10.	Кристијан Ванчо Сидов	05.10.2005г.Струмица
11.	Марко Илија Стојилевски	24.10.2005г.Скопје
12.	Стефан Владо Тодоровски	07.02.2005г.Охрид
13.	Кире Игор Стојанов	28.08.2005г.Струмица
14.	Амир Целадин Нухиа	25.01.2005г.Скопје
15.	Азис Нуредин Јамини	10.06.2005г.Тетово
16.	Арбин Мухамед Курти	23.06.2005г.Скопје
17.	Бујар Назми Мехмети	04.12.2005г.Скопје
18.	Живко Оливер Крстев	03.05.2005г. Струмица
19.	Дамјан Васил Цикареки	10.02.2005г. Штип
20.	Енвер Веби Целили	29.04.2005г.Куманово
21.	Мухамед Рефет Елмаз	31.01.2005г. Скопје
22.	Никола Дејан Талески	14.04.2005г.Прилеп
23.	Коста Димче Стојоски	24.06.2005г.Охрид
24.	Христијан Горан Радуловиќ	08.03.2005г.Скопје
25.	Мартин Владо Ѓоргиевски	28.02.2005г.Охрид
26.	Кристијан Даниел Јовановиќ	02.06.2005г.Куманово
27.	Дамјан Ивица Антевски	29.08.2005г. Куманово
28.	Зани Ајредин Назифовски	01.02.2005г.Прилеп
29.	Рабија Амир Дервиши	20.03.2000г.Дебар
30.	Сара Алекса Велкова	09.02.2002г.Струмица
31.	Анида Зирафете Јахџи	01.11.2003г. Тетово
32.	Викторија Тасе Недева	20.06.2003г.Неготино
33.	Ана Милчевска	23.08.2003г. Скопје
34.	Едина Флори Сулејмани	30.11.2004г. Струга
35.	Ера Фадиљ Емрули	14.03.2004г.Теово

Кошарка

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
36.	Рубен Врбица Стефанов	03.05.2005 г. Скопје
37.	Никита Никола Јакимовски	20.03.2005 г. Скопје
38.	Тео Ѓорѓе Војновиќ	17.01.2005 г. Скопје
39.	Ристе Славчо Буклишев	14.03.2005 г. Скопје
40.	Борјан Гоце Величковски	07.04.2006 г. Скопје
41.	Ристе Дончо Петров	07.04.2005 г. Скопје
42.	Теодор Тони Симиќ	04.02.2004 г. Скопје
43.	Ненад Катерина Благоевски	09.11.2004 г. Скопје
44.	Петар Драгољуб Башовски	06.06.2004 г. Скопје
45.	Петар Марјан Бошалеvски	08.07.2004 г. Скопје
46.	Андреј Златко Митревски	17.09.2003 г. Скопје
47.	Филип Коста Наков	09.09-2003 г. Скопје
48.	Виктор Јовица Стојковски	02.04.2004 г. Скопје
49.	Лука Виктор Димитриевски	29.06.2004 г. Скопје
50.	Резарт Седат Мемед	01.04.2003 г. Скопје
51.	Амар Елвир Хот	17.08.2003 г. Скопје
52.	Горазд Ласте Величковски	26.03.2003 г. Скопје
53.	Павел Дејан Атанасов	21.07.2003 г. Скопје
54.	Андреј Орце Јакимовски	18.03.2001 г. Скопје
55.	Виктор Предраг Исајловски	28.09.2001 г. Скопје
56.	Павел Никола Данаиловски	11.01.2002 г. Скопје
57.	Лука Дејан Савичевиќ	19.02.2002 г. Скопје
58.	Марко Мирко Миловановиќ	18.01.2002 г. Скопје
59.	Лејсон Насер Зекири	17.09.2001 г. Скопје
60.	Марин Зоран Петков	20.02.2003 г. Скопје
61.	Матеа Дарко Николиќ	01.08.2002 г. Скопје
62.	Илина Благоја Селцова	06.11.2002 г. Скопје
63.	Габриела Христо Модева	03.04.2003 г. Скопје
64.	Наталија Горанче Секулоска	17.11.2002 г. Скопје
65.	Теона Васко ПопСтојанова	15.07.2002 г. Скопје
66.	Михаела Мартин Алексовска	25.03.2005 г. Скопје
67.	Ксенија Оливер Петревска	22.10.2005 г. Скопје
68.	Елијана Горан Граматикова	04.01.2005 г. Скопје
69.	Милица Дарко Николиќ	11.06.2006 г. Скопје
70.	Тамара Коста Гилева	11.01.2004 г. Скопје

Ракомет

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
71.	Марко Иван Кизиќ	22.01.2001 г.Скопје
72.	Андреј Зоран Петкоски	15.09.1999г.Скопје
73.	Мартин Кирчо Серафимов	03.03.2000г.Скопје
74.	Марко Ристе Божиноски	11.09.2000г. Скопје
75.	Дејан Петар Цигероски	27.03.2001 г.Струга
76.	Дарко Сашо Кондев	24.08.2001г.Скопје
77.	Мартин Пеце Карапалески	11.03.2000г. Ресен
78.	Михајло Горан Младеновиќ	21.09.2000г.Врање
79.	Ненад Војне Костески	04.03.2001 г. Струга
80.	Кристијан Павле Симоноски	29.05.2000г.Струга
81.	Илија Горан Мелоски	13.06.2000г. Скопје
82.	Игор Динчо Ѓорѓиев	02.06.2000 г. Струмица
83.	Косески Тони Ален	07.06.2001 г.Ресен
84.	Виктор Љупчо Василевски	23.10.2000г. Скопје
85.	Андреј Горанчо Митиќ	14.05.2000г.Скопје
86.	Глигор Борче Гајиќ	07.02.2000г. Струга
87.	Бобан Кирил Какоски	13.04.2000г.Битола
88.	Лазар Ристо Ников	24.06.2000г.Скопје
89.	Јована Зоран Мицевска	26.07.2000г.Скопје
90.	Арлинда Зилкифир Динарица	31.05.2000г. Скопје
91.	Тамара Антонио Ивановска	09.12.2001 г.Куманово
92.	Ивона Љубе Трпевска	18.11.2001г.Скопје
93.	Ана Марија Никола Божиновска	03.01.2000г.Скопје
94.	Милица Љубомир Николиќ	09.12.2000г.Скопје
95.	Мила Милорад Трајковиќ	17.11.2000г.Куманово
96.	Јана Ристо Калајџиевска	28.12.2000 г.Струга
97.	Аида Ружде Смајлоска	07.04.2000г. Струга
98.	Марија Љупчо Тасевска	27.08.2000 г.Скопје
99.	Јована Никица Кипријановска	30.12.2001 г.Куманово
100.	Амра Себаедин Иљаз	15.07.2000г.Скопје
101.	Ивана Никола Цатевска	13.04.2003г.Скопје
102.	Ангела Трајче Јанкуловска	27.07.2002г.Битола
103.	Андреа Гоце Седлоска	06.03.2003 г.Прилеп
104.	Мила Тони Ѓорѓиевска	31.01.2002 г.Скопје
105.	Симона Илија Грујовска	27.10.2003 г.Скопје

Одбојка

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
106.	Мила Александар Стеваноска	13.03.2002г. Скопје
107.	Марија Тони Димитриевска	09.10.2002г.Скопје
108.	Сара Горан Серафимова	22.09.2002г.Скопје
109.	Бојана Златко Маројевиќ	26.03.2002г.Скопје
110.	Ана Славко Пејовска	08.04.2003г.Битола
111.	Ивана Горан Белкозовска	23.04.2003г.Битола
112.	Теона Пеце Богдановска	23.01.2003г.Битола
113.	Ејрона Ибраим Јонузи	23.02.2001г.Тетово
114.	Тинка Ѓорги Недева	01.03.2004г.Струмица
115.	Сара Дејан Делчева	16.10.2001г.Струмица
116.	Ирма Џафер Ѓуревиќ	30.08.2000г.Скопје
117.	Мила Дарко Долдурова	16.12.2004г.Штип
118.	Мила Илија Вакувска	04.01.2004г.Штип
119.	Марија Тони Љафтова	05.06.2005г.Стумица
120.	Ана Данило Јаничиќ	12.05.2004г.Скопје
121.	Мила Влатко Наумовска	15.01.2003г.Скопје
122.	Магдалена Сашо Божиноска	15.04.2003г.Скопје
123.	Костадин Митко Ричлиев	21.03.2000г.Струмица
124.	Дејвид Ѓорге Ѓорѓиев	09.10.2002г.Струмица
125.	Мартин Зоран Алексов	13.08.2001г. Струмица
126.	Кристијан Живко Донев	10.12.2002г.Струмица
127.	Димитар Стевчо Трајков	27.12.2003г.Струмица
128.	Никола Оливер Младеновски	04.06.2002г.Штип
129.	Стојче Елвис Арсов	23.03.2003г.Штип
130.	Лука Марјан Благоевски	28.08.2004г.Штип
131.	Филип Тони Савовски	04.08.2002г.Штип
132.	Стефан Ванчо Санев	06.11.1999г.Штип
133.	Давид Костадин Киров	29.07.2004г.Штип
134.	Трајче Ване Барбарев	01.08.2004г.Штип
135.	Давид Деан Стојанов	25.10.2001г.Скопје
136.	Лука Миро Костиќ	12.10.2001г.Скопје
137.	Тино Емил Шулајковски	25.09.2002г.Скопје
138.	Бојан Спиро Џамбазов	03.12.2001г.Скопје
139.	Филип Љупчо Лепидовски	05.12.2002г.Велес
140.	Ангел Тони Бошков	01.11.2002г.Скопје

Олимписки спортови – Индивидуални спортови**Атлетика**

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година, место на раѓање
141.	Анеса Џенан Хајдари	14.07.2001 г. Скопје
142.	Наско Сашо Стаменов	05.03.2001 г. Струмица
143.	Јана Игор Митовска	19.02.2001 г. Скопје
144.	Гала Слободан Урдарева	12.06.2003 г. Скопје
145.	Адриан Дашмир Исмаили	23.09.2003 г. Тетово
146.	Ајше Халил Халили	30.05.2000 г. Тетово
147.	Марија Петар Јовановска	04.04.2001 г. Охрид
148.	Мила Јован Враниќ	05.07.2003 г. Скопје
149.	Берат Садик Мустафа	01.05.2001 г. Скопје
150.	Марко Тони Ангеловски	08.11.2000 г. Скопје
151.	Беркан Мехас Емини	23.05.2002 г. Скопје
152.	Христина Јонче Трајковска	23.12.2000 г. Скопје
153.	Мариа Сашо Томиќ	11.09.2002 г. Куманово
154.	Бесијана Фета Мустафа	02.09.2000 г. Скопје
155.	Ана Игор Божоновска	08.08.2004 г. Скопје

Бокс

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
156.	Адријан Азем Аземи	04.01.2003 г. Скопје
157.	Илхан Турхан Озмен	04.11.2003 г. Аусбург
158.	Ѓоше Ванчо Ѓошов	20.08.2002 г. Штип
159.	Рузѓар Најдо Асановски	02.12.2004 г. Велес
160.	Оран Менаш Шакировски	06.06.2000 г. Битола
161.	Бујар Нусрет Сали	01.06.2002 г. Скопје
162.	Ајхан Турхан Озмен	04.11.2003 г. Аусбург
163.	Ферит Шериф Хоџа	09.03.2002 г. Струга
164.	Благојче Цветко Мицевски	17.02.2003 г. Штип
165.	Рамон Кадри Казимов	15.09.2001 г. Битола

Борење

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
166.	Минир Сулејман Реџеми	11.12.1999г.Скопје
167.	Астрит Неби Исмаили	28.06.2000г.Скопје
168.	Давид Горан Мишев	12.06.2001г.Штип
169.	Мартин Горанчо Стојанов	15.12.2000г.Штип
170.	Земири Минир Авдили	14.10.2000г.Скопје
171.	Бесир Фикрет Алили	13.03.2003г.Скопје
172.	Стефан Ташко Штерјов	17.03.2003г.Штип
173.	Аид Исмаили Салихаси	18.06.2002г.Скопје
174.	Реџеп Нијази Хајдари	23.09.2002г.Скопје
175.	Арсим Сафет Бекировски	07.01.2002г.Скопје

Кајак

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
176.	Ангел Спасе Петрушевски	01.02.2004г.Велес
177.	Христијан Стојанче Игнатов	21.02.2000г.Велес
178.	Никола Игор Малески	23.12.2003г.Струга
179.	Владимир Игор Малески	14.05.2002г.Струга
180.	Стефан Ване Рибарски	11.05. 2005г.Велес
181.	Коце Коле Игнатов	26.09.2004г.Велес
182.	Мартин Сашко Мазнев	11.08.2001г.Велес
183.	Петар Никола Чакрески	29.06.2002г.Струга
184.	Алексеј Никола Чакрески	10.10.2006г.Струга
185.	Марко Дончо Ложанкоски	25.02.2003г.Струга

Скијање

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
186.	Викторија Марјан Јовановска	11.07.2004г.Скопје
187.	Ана Марија Ивица Зафировска	11.05.2002г.Скопје
188.	Ана Јонче Цветановска	06.12.2000г.Скопје
189.	Атанасовска Александар Јана	19.07.2006г.Скопје
190.	Михаела Рубин Даноска	22.04.2004г.Крушево
191.	Дамјан Перо Пејчиноски	27.08.2005г.Крушево
192.	Јаков Сашо Добрески	12.09.2005г.Скопје
193.	Влатко Александар Анастасоски	05.01.2004г.Гостивар
194.	Ева Митко Милевска	26.01.2007г.Битола
195.	Данило Миле Илев	10.05.2007г.Скопје

Спортско стрелаштво

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
196.	Јане Љупчо Џингов	31.10.2000 г.Скопје
197.	Бојан Никола Симичев	14.08.2000 г.Скопје
198.	Ненад Јовица Антиќ	23.08.2002 г.Велес
199.	Анастасија Гоко Мојсовска	19.06.2002 г.Охрид
200.	Јована Јоцо Милевска	03.11.2002 г.Охрид
201.	Божица Дарко Белоска	08.01.2001 г.Скопје
202.	Виктор Владимир Пандовски	06.08.2000 г.Скопје
203.	Сара Марјан Томевска	18.08.2001 г.Скопје
204.	Ирина Бранко Јовановска	25.01.2004 г.Прилеп
205.	Бојан Љубомир Спасеноски	01.09.2004 г.Охрид

Тенис

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
206.	Александра Вангел Симева	01.12.1994, Скопје
207.	Ведран Предраг Радоњанин	20.09.2002г.Куманово
208.	Ана Горан Ристевска	06.08.2002г.Скопје
209.	Марко Марјан Стоилковски	28.03.2005г.Скопје
210.	Берк Онур Бугариќ	24.07.2003г.Скопје
211.	Ива Златко Данева	25.10.2005г.Кавадарци
212.	Нина Дејан Маринковиќ	15.06.2006г.Скопје
213.	Лука Љубен,Владимир Андонов	26.02.2001г.Мелбурн
214.	Мал Рефик Агуши	10.03.2004г. Скопје
215.	Амар Един Хусеиновиќ	02.05.2007г.Скопје

Бадминтон

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
216.	Иван Целе Пејоски	26.12.2002г. Скопје
217.	Леонид Јован Стојанов	11.01.2002г.Скопје
218.	Ивана Сапо Ристеска	05.07.2005г.Скопје
219.	Ива Влатко Стефановска	23.05.2002г. Скопје
220.	Лука Роберт Стефановски	28.07.2008г.Скопје
221.	Неда Александар Илиев	29.10.2007г.Скопје
222.	Ива Сапо Живковска	17.03.2009г.Скопје
223.	Марко Александар Трпчевски	18.03.2004г. Скопје
224.	Мила Михајло Фиданоска	29.07.2008г.Скопје
225.	Миа Зоран Николовска	19.05.2004г.Скопје
226.	Марио Антонио Џон	28.08.2006г.Скопје
227.	Ивана Игор Трпеска	22.03.2007г.Скопје

Пинг понг

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
228.	Александар Златко Рикалоски	10.05.2000г.Прилеп
229.	Антонио Боби Крстевски	27.09.2004г.Куманово
230.	Даниел Линг Зхоу Главевски	06.08.2004г.Битола
231.	Лука Стево Стојчев	29.06.2007г.Велес
232.	Дамјан Стево Стојчев	27.09.2001г.Штип
233.	Леонид Орце Гошев	16.02.2002г.Штип
234.	Ана Ангел Стојановска	25.06.2003 г.Крива П.
235.	Ива Зоран Димитриевска	27.09.2001г.Куманово
236.	Бојана Виктор Михајловска	15.04.2002г.Скопје
237.	Добринка Зоранчо Сотирова	04.11.2001г.Кавадарци
238.	Васе Стојан Цогоевска	19.02.2005г.Прилеп
239.	Сара Сашо Стојановска	11.03.2005г.Скопје

Спорт за лица со телесен инвалидитет

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
240.	Алпај Едис Аљоски	27.12.2001г.Скопје
241.	Кристијан Никола Божиновски	18.03.2001г.Скопје
242.	Егзон Рамиз Зеќири	08.05.2000г.Скопје
243.	Вера Зоран Апостоловска	14.03.2001г.Скопје
244.	Костадин Тимче Николов	17.03.2000г.Струмица

Џудо

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
245.	Дарко Роберт Веловски	27.12.2000г.Прилеп
246.	Давор Роберт Велковски	27.12.2000г.Прилеп
247.	Благица Марјан Колев	07.04.2003г.Кавадарци
248.	Јован НиколчеНајденоски	20.01.2002г.Прилеп
249.	Моника Зоран Стојкоска	28.12.2003г.Скопје
250.	Наталија Зоран Динова	12.12.2000 г.Скопје
251.	РезартХастрит Хусеини	31.01.2001 г.Скопје
252.	Теодора Иван Димеска	21.03.2002г.Прилеп
253.	Борјана Јордан Поп Атанасова	18.02.2004г. Скопје
254.	Марио Илија Цинцаровски	04.02.2001г. Прилеп

Велосипедизам

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
255.	Кристијан Сашко Ванчевски	20.09.1999г. Велес
256.	Виктор Сашко Ванчевски	17.03.2002г. Велес
257.	Лука Сашо Димитријоски	15.05.2004г. Кичево
258.	Кристијан Митко Максимовски	04.02.2002г. Куманово
259.	Лазар Дејан Петровиќ	12.03.2002г. Скопје
260.	Давид Зоран Ристовки	12.01.2006г. Велес
261.	Благој Игор Марковски	25.12.2004г. Велес
262.	Андреј Столе Петрушевски	14.12.2001г. Скопје
263.	Борис Мајкл Стефановски	30.01.2003г. Куманово
264.	Андреј Љупчо Стојановски	09.07.2002г. Скопје

Триатлон

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
265.	Бојана Бобан Ѓорѓиевска	11.04.2002г. Скопје
266.	Димитар Кирчо Јованоски	06.10.2003г. Струга
267.	Иво Јован Игор Димовски	20.01.2003г. Струга

Едрење

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
268.	Мерт Фахрудин Љушо	12.06.2006г. Струга
269.	Илија Вилије Јовчески	18.11.2001г. Струга
270.	Софија Стефан Ставрева	26.10.2007г. Охрид

Шах

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
271.	Тони Петар Лазов	12.05.2000г. Неготино
272.	Емил Борче Ристевски	26.10.2004г. Скопје
273.	Филип Александар Михов	21.04.2000г. Штип
274.	Кристијан Стевче Велковски	28.04.2003г. Скопје
275.	Андреј Сашо Велјаноски	20.04.2004г. Скопје
276.	Михаил Ивица Јорданов	30.08.2004г. Скопје
277.	Антон Димитар Златков	13.11.2007г. Скопје
278.	Ивана Христофор Манова	13.06.2001г. Скопје
279.	Матео Сашо Ефтовски	28.07.2003г. Вајден
280.	Леонид Сашо Петрески	21.11.2005г. Скопје

Мечување

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
281.	Петар Душко Србиновски	13.07.2004г.Скопје
282.	Матеј Сашо Тодоровски	01.11.2007г.Скопје
283.	Матеј Томи Александровски	16.09.2002г.Скопје
284.	Искара Владимир Дамјановски	06.03.2008г.Скопје
285.	Огнен Методиј Бундалески	17.01.2008г.Скопје

Веслање

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
286.	Елена Орце Столеска	23.09 2004г.Струга
287.	Ана Димче Димоска	06.02 2002г.Охрид
288.	Матеа Чуркоска	30.03 2005г.Струга
289.	Арсениј Горшески	03.06 2006г.Струга
290.	Кристијан Китаноски	21.12 2006г.Струга

Коњички спорт

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
291.	Дарио Слободан Гроздановски	12.11.2001 г. Скопје
292.	Ева Оливер Димитриевска	05.12. 2001 г. Скопје
293.	Леонида Слободан Гроздановска	18.11.2005 г. Скопје
294.	Меланија Зоран Атанасовски	14.10.2005 г. Скопје
295.	Кристина Ахим Мор	08.10.2004г. Скопје
296.	Петар Ивица Милошевски	11.05.2005г. Скопје

Спортска гимнастика

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
297.	Еленора Зоран Димковска	02.07.2002г.Битола
298.	Јана Илија Николова	23.07.2003г. Кочани
299.	Ана Александар Сандевска	17.06.2006г.Скопје
300.	Рејчел Стефан Стојанов	14.03.2003г.Битола
301.	Антонио Љубиша Јаношевиќ	26.07.2006г.Кочани
302.	Ристе Петар Симеонов	09.02.2003г.Кочани
303.	Марко Горан Димовски	26.01.2006г.Битола

Таеквондо

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
304.	Филип Милена Додевски	17.01.2000г.Скопје
305.	Анамарија Јонче Георигиевска	03.05.2001г.Скопје
306.	Ива Блаже Поповска	22.10.2001г.Скопје
307.	Филип Жаре Стаменов	07.08.2003г.Скопје
308.	Марко Дарко Аврамовски	1.11.2002г.Скопје
309.	Фросина Сашо Раевска	18.05.2004г.Скопје
310.	Сара Аце Раевска	19.02.2001г.Скопје
311.	Милјана Роберт Релџиќ	25.03.2003г.Скопје
312.	Дамјан Љупчо Трајковски	26.02.2003г. Скопје
313.	Теона Марјан Станковска	12.05.2004г.Скопје

Карате

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
314.	Фахик Мехмет Весели	10.01.2001г. Скопје
315.	Вероника Срѓан Костовска	07.09.1999г. Скопје
316.	Драгана Перица Манговска	28.10.1999г. Скопје
317.	Глигор Зоран Петков	22.02.2001г.Скопје
318.	Столе Атанас Смилковски	28.01.2001г. Скопје
319.	Бојан Јонче Костов	27.01.2004г.Скопје
320.	Александар Тодор Неделковски	13.05.2002г. Скопје
321.	Абдурахим Аљаудин Идриз	11.06.2001г.Скопје
322.	Стефан Дејан Стојановиќ	19.01.2004г.Скопје
323.	Георги Методи Бановски	15.04.2001г.Велес
324.	Владанка Зоран Аврамова	06.05.2002г.Кавадарци
325.	Матеа Јовица Талеска	13.09.2000г.Прилеп
326.	Марко Драган Бунтески	30.08.2002г.Скопје
327.	Верона Аслан Ајдини	11.08.2000г.Скопје
328.	Омер Африм Муслији	02.03.2003г.Куманово
329.	Кренар Осман Џафери	15.12.2000г.Тетово
330.	Мевлуд Раиф Мемеди	01.05.2001г.Скопје
331.	Марија Марија Милева	04.03.2002г.Скопје
332.	Илир Сухат Бајрами	09.01.2003г.Куманово
333.	Анастасија Димче Минговска	30.07.2006г.Кичево
334.	Роберто Боби Ацковски	01.02.2000г.Скопје
335.	Марио Јован Свинарски	24.06.2002г.Скопје
336.	Вегим Бесник Мурати	25.01.2001г.Тетово
337.	Јован Радослав Васиќ	19.01.2001г.Велес
338.	Ивона Љупчо Станковска	05.04.2003г.Скопје

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
339.	Мартин Бранко Митиќ	16.05.2002г.Скопје
340.	Тамара Талевска	22.11.2004г.Битола

Традиционално карате

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
341.	Мила Горан Саздова	06.03.2002г.Скопје
342.	Антонија Алберто Белазелкоска	19.01.2004г.Скопје
343.	Камелија Дејан Недев	12.05.2012г.Скопје
344.	Софија Дарко Јарчевска	28.02.2012г.Скопје
345.	Иван Ненад Триковски	21.04.2008г.Скопје
346.	Борјан Александар Синадиновски	12.04.2010г.Скопје
347.	Матеј Виктор Мангаровски	13.09.2010г.Скопје
348.	Мила Горан Младеновска	21.01.2007г.Скопје
349.	Максимилијан Сашо Глигоров	22.02.2004г.Скопје
350.	Димитри Алксандар Влахо	26.12.2004г.Скопје

Кик бокс

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
351.	Максим Дејан Митровски	06.08.2006г.Скопје
352.	Викторија Донче Варадинова	27.07.2001г.Штип
353.	Марко Зоран Тодоров	13.09.2001г. Скопје
354.	Мија Зоран Тодорова	25.11.2003г. Скопје
355.	Дарко Николчо Најдов	14.11.1999г.Скопје
356.	Стефан Жарко Михајловски	31.07.2000г.Скопје
357.	Марко Ненад Горневски	07.04.2003г. Скопје
358.	Борјан Трајков	19.11.2003г.Скопје
359.	Филип Јане Николовски	10.01.2005г.Кавадарци
360.	Викторија Влатко Ивановска	23.02.2002г.Скопје

Воздухопловни спортови

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
361.	Александар Митко Цветановски	01.08.2001г.Охрид
362.	Анастасија Дарко Пожарска	28.12.2005г.Прилеп

Алпинизам

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
363.	Тадеј Костантин Циривири	21.06.2006г.Скопје
364.	Стефан Ване Ристов	20.09.2001г.Радовиш

Планинарски спортови

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
365.	Даниел Никола Јанков	06.08.2004г.Скопје
366.	Ивана Тошо Антонова	14.04.2006г.Струмица
367.	Ване Орданчо Бошев	11.09.2007г.Неготино

Спортски риболов

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
368.	Антонио БорчеЕленов	15.06.2005г.Кавадарци
369.	Тоше Иванче Петрушевски	27.10.2000г.Велес
370.	Лука Мартин Калески	23.02.2005г.Прилеп

Кендо и нандо

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
371.	Олег Игор Бичковски	25.06.2001г.Скопје
372.	Александар Златко Кесовски	25.05.2002г.Скопје

Аикидо

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
373.	Кирил Александар Јованов	15.12.2006г.Кочани
374.	Филип Горан Богески	02.10.2006г.Скопје

Боди билдинг

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
375.	Ѓорѓи Стојанче Божинов	13.02.2001г.Неготино
376.	Ристе Трајче Јанев	11.03.2000г.Неготино

Пеливанско борење

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
377.	Арбен Асим Абази	09.08.2002г.Скопје
378.	Бајрам Нијази Ајдари	24.09.2000г.Скопје
379.	Мухамед Зулкани Исмани	30.05.2002г.Скопје
380.	Алириза Елведин Арапоски	28.10.2000г.Кичево

Спортски танци

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
381.	Мила Методија Димовска	12.06.2003г.Битола
382.	Марија Мартин Маленкова	11.10.2002г.Скопје
383.	Сашка Сашо Колеска	11.11.2004 г.Скопје
384.	Елена Драган Миркова	25.07.2005 г.Скопје
385.	Маја Сашо Димеска	05.05.2003 г.Прилеп

Спортско качување

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
386.	Стефанија Игор Перканоска	12.04.2003г.Прилеп
387.	Михаела Александар Санева	31.10.2005г.Штип
388.	Иван Ангел Џеков	18.01.2010г.Скопје
389.	Павел Атанас Николовски	11.11.2010г.Скопје

Џиу Џица

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
390.	Катерина Александар Ацевска	03.03.2004г.Скопје
391.	Ева Кире Димитровска	14.03.2005г. Скопје
392.	Станислав Александар Грнов	22.11.2005г. Скопје
393.	Данил Славчо Николиски	17.05.2006г. Скопје
394.	Јаким Ицо Колевски	30.10.2007г. Скопје

Бразилска Џиу Џица

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
395.	Даниела Ивица Алексовски	25.03.2006г.Скопје

Самбо

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
396.	Омар Ердал Факиќ	19.02.200г.Скопје
397.	Душан Тодор Андонов	09.01.2002г.Скопје
398.	Берна Сенад Халиловиќ	31.12.2006г.Скопје

Училишен спорт

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
399.	Софија Александар Недева	21.12.2004г.Струмица
400.	Александра Васе Котева	12.08.2004 г.Струмица
401.	Григори Игор Зифовски	15.01.2004г.Радовиш
402.	Јован Орце Атанасов	15.06.2006 г.Штип
403.	Марија Борче Петрушева	02.03.2005г.Валандово
404.	Слободанка Коста Лозановска	28.02.2003г.Гевгелија
405.	Давид Томе Славевски	12.05.2004г.Велес
406.	Александра Мите Јовановска	12.10.2003г.Велес
407.	Андреа Томо Донева	27.08.2005г.Кочани
408.	Вероника Јоцо Николовска	15.12.2004г.Мак. Камен.
409.	Деника Ванчо Спасевска	12.05.2004г.Делчево
410.	Баже Сашо Андов	11.01.2005г.Пробиштип
411.	Јасмина Јовица Јовановска	25.01.2001г.Куманово
412.	Ангела Светислав Петковска	18.12.2001г.Куманово
413.	Сара Алекса Велкова	09.02.2002г.Струмица
414.	Марко Горан Димоски	26.01.2006 г.Битола
415.	Теодор Злате Волканоски	11.04.2003г. Крушево
416.	Живко Горан Коцев	16.02.2003г.Кавадарци
417.	Ирена Љупчо Јованова	04.08.2001г.Росоман
418.	Петар Ѓорѓија Игески	08.01.2005г.Прилеп
419.	Мила Ванчо Спиркоска	07.08.2006г.Прилеп
420.	Адем Шпенд Бафќари	09.07.2002 г.Тетово
421.	Дорарт Арбен Зибири	20.03.2007г.Тетово
422.	Агнеса Расим Зуфери	06.11.2003г. Гостивар
423.	Петар Зоран Аврамов	01.08.2004г.Кавадарци
424.	Марко Марјанчо Величковски	21.05.2002г. Скопје
425.	Анастасија Марјанчо Тодорова	16.02.2005г.Кавадарци
426.	Димитар Лазар Трајков	08.08.2004г. Неготино
427.	Петар Жарко Ферукоски	06.05.2002 г.Струга
428.	Мартин Златко Димески	19.10.2004г.Струга
429.	Стефан Љупчо Грујески	27.05.2004г.Кавадарци
430.	Анастасија Горки Кондовска	16.06.2002г. Скопје
431.	Александар Виктор Ѓурковски	11.02.2002 г.Скопје
432.	Дамјан Игор Зафировски	30.11.2003г.Скопје
433.	Алексеј Зоран Шишковски	29.10.2003г.Скопје
434.	Кирил Влатко Николовски	26.05.2003г. Штип
435.	Никола Марјанчо Величковски	13.09.2005г.Скопје
436.	Тео Драги Лазов	13.01.2004г.Скопје
437.	Ангела Дејан Ѓорѓиевска	17.04.2004г.Скопје
438.	Давид Благоја Трајковски	23.03.2004г.Скопје
439.	Борјан Борче Попоски	23.04.2004г.Скопје

440.	Мутаљип Серџан Бектеш	28.10.2006 г.Скопје
441.	Алтин Неџмедин Шерифи	03.12.2004г. Скопје
442.	Ненад Емил Белистојановски	24.09.2004г. Прилеп
443.	Милош Љубиша Проковиќ	12.05.2006г.Скопје
444.	Мане Јован Манов	26.11.2005г.Скопје
445.	Матеја Боби Делчева	11.02.2000г.Скопје
446.	Андреј Тони Јованов	16.12.2001г. Скопје
447.	Виктор Љубиша Велјаноски	18.04.2000г.Кичево
448.	Владимир Гоце Петков	05.11.2004г.Скопје
449.	Андреј Златко Митревски	17.09.2003г. Скопје
450.	Борис Ристо Секулов	30.05.2006 г.Струмица
451.	Иво Донче Насевски	11.11.2003г.Скопје
452.	Јана Бобан Трпковска	24.11.2004г.Скопје
453.	Ангела Драган Трајкова	22.03.2004г.Скопје
454.	Ивана Драган Трајкова	14.06.2006г.Скопје
455.	Тамара Владимир Лазаровска	15.04.2006г.Скопје
456.	Никола Влатко Велковски	29.11.2010г.Скопје
457.	Арбина Шенаси Јаји	18.06.2003г.Скопје
458.	Леонид Јоцо Андов	27.02.2006г.Скопје
459.	Андреј Драган Тодоровски	02.08.2007г.Прилеп
460.	Марко Ванчо Стојановски	06.08.2004г.Скопје
461.	Ѓоко Горан Бешировски	08.09.2003г.Охрид
462.	Филип Владимир Ѓорѓоски	09.02.2003г.Охрид
463.	Кире Ангел Митков	20.01.2002г.Струмица
464.	Илија Горан Мелоски	13.06.2000г.Скопје
465.	Зара Зафировска	11.05.2007г.Скопје
466.	Никола Витанчо Мицев	09.10.2001г.Струмица
467.	Давид Игор Трпески	02.02.2003г.Скопје
468.	Мартин Ивица Тодоровски	18.06.2008г.Гостивар
469.	Владо Југослав Лазарески	25.06.2001г.Гостивар
470.	Христијан Предраг Крстовски	24.07.2008г.Гостивар
471.	Елена Енис Муратова	24.11.2004г.Скопје
472.	Михаил Методија Кусевски	16.03.2000г.Битола
473.	Андреј Танче Симоносски	08.06.2004г.Струга
474.	Лео Тони Андрески	27.03.2003г.Скопје
475.	Михаил Новица Павиќ	30.03.200г.Скопје
476.	Давид Горан Шумански	22.10.2000г.Скопје
477.	Магдалена Драган Станковска	03.07.2004г.Скопје
478.	Блашко Жарко Влаховиќ	08.01.2001г.Скопје
479.	Лора Мишо Аговиќ	11.05.2002г.Скопје
480.	Марко Сашо Комненович	27.06.2004г.Скопје
481.	Ена Насер Меџинович	22.07.2004г.Скопје
482.	Мартин Ѓино Силјановски	07.10.2001г.Скопје
483.	Марко Тони Пејчиноски	26.01.2006г.Охрид
484.	Горјан Симеон Каркалашев Трајковски	11.01.2000г.Скопје

Спорт за лица со оштетен слух

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
485.	Драган Цветан Станковски	26.06.2008г. Скопје
486.	Ибрахим Шакиров	14.04.2000г. Кочани

Лизгачки спортови

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
487.	Јана Сашо Куковска	04.07.2005г. Скопје
488.	Моника Дејан Макаровска	27.06.2008г. Скопје
489.	Милена Радомир Милојевиќ	27.09.2007г. Скопје
490.	Ангела Александар Прилепчанска	11.02.2004г. Скопје

Федерација на слепи лица

	Име, татково име и презиме	Ден, месец, година и место на раѓање
491.	Филип Марија Арсов	23.11.2002г. Прилеп
492.	Сара Дамче Цветковска	25.06.2002г. Скопје
493.	Тале Боре Стаменковски	15.03.2002г. Велес
494.	Лана Лазо Трајкова	26.11.2010г. Гевгелија
495.	Блаже Тоде Зафиров	20.05.2002г. Неготино

Бр. 08-1473/90

30 август 2019 година

Скопје

Директор,

Дарко Каевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

2928.

Врз основа на член 77 став (11) и (12), 77-з став (3) и 77-ј став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.8.2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА АГЕНТИ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА

Член 1

Во Правилникот за агенти на пензиски друштва (Службен весник на Република Македонија број 110/2016) во член 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Во барањето од став (1) на овој член пензиското друштво доставува податоци дали лицето кое има намера да го ангажира како агент побарало да добие двојазично Уверение за положен испит за агент на македонски и албански јазик пропишано на Образец бр. 3 кој е составен дел на овој правилник. “

Член 2

Во член 9 ставот (1) се менува и гласи:

“ Пензиското друштво, до Агенцијата, доставува барање за запишување во Регистарот на агенти за лицата кои го положиле испитот. Во барањето пензиското друштво доставува податоци дали лицето кое го положило испитот побарало да добие двојазично Уверение за стекнување на својство агент на македонски и албански јазик пропишано на Образец бр. 4 кој е составен дел на овој правилник. “

Член 3

Во член 12 ставот (3) по зборот “ Република“ се додава зборот „Северна“.

Член 4

Обрасците 1 и 2 се менуваат и гласат:

“Образец бр.1



Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

У В Е Р Е Н И Е

за положен испит за агент

Лицето _____,
(име, презиме, дата и година на раѓање)

пријавено од _____
(назив на пензиското друштво)

На _____ го положи испитот за агент.
(дата)

за рекламирање и информирање за пензиските друштва и за пензиските фондови, склучување договори за членство во пензиски фонд и за исплата на средства од пензиски фонд.

Во _____,

Претседател на Советот на експерти

На _____. _____. _____. година

Дел.бр. _____

Образец бр.2



Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

УВЕРЕНИЕ
за стекнување својство агент

Лицето _____
(име и презиме, дата и година на раѓање)

пријавено од _____
(назив на пензиското друштво)

на _____ година е запишано во Регистарот на агенти со код бр. _____.
(дата)

Во _____,

Претседател на Советот на експерти

На _____ година

Дел. бр. _____

Образец бр.3/ Formulart nr.3

Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување



Republika e Maqedonisë së Veriut

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

У В Е Р Е Н И Е

ÇERTIFIKATË

за положен испит за агент
për marrjen e provimit për agjent

Лицето /Personi _____,
(име, презиме, датум и година на раѓање/ emri, mbiemri, data e lindjes)

пријавено од/ i paraqitur nga _____
(назив на пензиското друштво/ emri i shoqërisë pensionale)

На/ më _____ го положи испитот за агент / kaloi provimin për agjentë
(дата/ data)

за рекламирање и информирање за пензиските друштва и за пензиските фондови, склучување договори за членство во пензиски фонд и за исплата на средства од пензиски фонд.

për reklamimin dhe informimin për shoqëritë pensionale dhe fondet pensionale, nënshkrimin e kontratës për anëtarësim në fondin pensional dhe për pagesën e mjeteve nga fondin pensional.

Во / Në _____,
на/ më _____ г.
Дел.бр /Nr.Rendore

Претседател на Советот на експерти,
Kryetari i Këshillit të Ekspertëve,

Образец бр.4/ Formulări nr.4

Република Северна Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување



Republika e Maqedonisë së Veriut

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

УВЕРЕНИЕ
за стекнување својство агент
ÇERTIFIKATË
për përcaktimin (marrja) e statusit të agjentit

Лицето/Personi _____

(име, презиме, датум и година на раѓање/ emri, mbiemri, data e lindjes)

пријавено од/ i paraqitur nga _____

(назив на пензиското друштво/ emri i shoqërisë pensionale)

на/ më _____ година е запишано во Регистарот на агенти со код бр./ është
(дата/ data)

regjistruar në Regjistrin e agjentëve me kodin me nr. _____.

Во / Në _____

Претседател на Советот на експерти
Kryetari i Këshillit të Ekspertëve

на/ më _____ г _____

Дел.бр /Nr.Rendore _____

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија, а ќе започне да се применува од 1.10.2019 година.

Бр. 01-1199/6
5 септември 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2929.

Врз основа на член 10 став 1вв со член 35 став 1 точка 1 од Законот за Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) на одржаната седумдесет и четврта седницата на Советот на 30.8.2019 година, Советот донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Мандатот на Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија г. Коле Штерјев му престанува по истекот на времето за кое е избран.

II

Г. Коле Штерјев ќе продолжи да ја извршува функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно издаденото Уверение СОИ бр.8/16 од 7.7.2016 година издадено од страна на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

III

Оваа одлука влегува на сила на ден 31.08.2019 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-136/3 30 август 2019 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија Заменик претседател, Мецит Јусуфи, с.р.
---	--

2930.

Врз основа на член 8 став 2 и став 3 од Законот за Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) на одржаната седумдесет и четврта седницата на Советот на 30.8.2019 година, Советот донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Се избира Ацо Колевски за Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.

II

Мандатот на Претседателот на Советот е во траење од две години без право на повторен избор.

III

Оваа одлука влегува на сила на ден 1.9.2019 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-136/5 30 август 2019 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија Заменик претседател, Мецит Јусуфи, с.р.
---	--

2931.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно чл.9, ст.1, алинеја 3, чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната седумдесет и четврта седница на ден 30.8.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Петре Трајков - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кавадарци, му се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.8.2019 година.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 31.8.2019 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР бр. 5/19 30 август 2019 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија Претседател, Коле Штерјев, с.р.
---	--

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2932.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 септември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103, со инсталирана моќност од 1800 kW и со локација на КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-231,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, општина Теарце,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1800 kW (една генераторска единица со моќност од 1800 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.492.424 kWh,

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ГАБРОВСКА РЕКА“ со реф. бр. 103, УП1 бр. 08-88/17 од 26.07.2017 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (MWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (EUR/MWh)
I	≤ 85 000	12.00
II	> 85 000 и ≤ 170 000	8.00
III	> 170 000 и ≤ 350 000	6.00
IV	> 350 000 и ≤ 700 000	5.00
V	> 700 000	4.50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-83/19

4 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2933.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово УП1 бр. 08-82/19 од 20 август 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103, со инсталирана моќност од 1800 kW и со локација на КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1, Тетово,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-231,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Габровска Река“ со реф.бр. 103,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, Општина Теарце,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1800 kW (една генераторска единица со моќност од 1800 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.492.424 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 11 септември 2039 година.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-82/19

4 септември 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

2934.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 3 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“
КРИВА ПАЛАНКА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2019-2021 ГОДИНА

1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

· за 2019 година

- за категорија домаќинства во износ од 23,50 ден/m³;

- за категорија останати во износ од 37,50 ден/m³ и

- за категорија Деве Баир во износ од 143,00 ден/m³.

· за 2020 година

- за категорија домаќинства во износ од 24,00 ден/m³;

- за категорија останати во износ од 39,00 ден/m³ и

- за категорија Деве Баир во износ од 143,00 ден/m³.

· за 2021 година

- за категорија домаќинства во износ од 24,50 ден/m³;

- за категорија останати во износ од 40,00 ден/m³ и

- за категорија Деве Баир во износ од 143,00 ден/m³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и

- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2019 година.

УП1 бр. 08-135/18

3 септември 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

2935.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ
ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КРИВА
ПАЛАНКА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА**

1. На ЈП „Комуналец“ Крива Паланка се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 3,61 ден/м³
- и
- за категорија останати во износ од 3,61 ден/м³.
- за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 3,69 ден/м³
- и
- за категорија останати во износ од 4,43 ден/м³.
- за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 4,26 ден/м³
- и
- за категорија останати во износ од 5,11 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги преминува тарифите од точка 1 на ова решение и

- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2022-2024 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2019 година.

УП1 бр. 08-136/18
3 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“
2936.**

Врз основа на членовите 1, 4-в, 4-г, 12 став (1) и 17 ставови (4) и (5) од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), Одборот за доделување на државната награда „8 Септември“, на седницата одржана на 20 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8
СЕПТЕМВРИ“ ВО 2019 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО
ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗ-
ВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРО-
МОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕ-
ДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И ПРИЗНА-
НИЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ
РАБОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА
НА СПОРТОТ**

1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Северна Македонија на меѓународен план се доделува на:

- Драган Стојановски.

2. Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот се доделува на:

- Томе Коцев,
- Слободан Николиќ,
- Атанас Николовски и
- Кочо Димитровски.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4845/2
6 септември 2019 година
Скопје

Одбор за доделување на Државната
награда „8 Септември“
Претседател,
проф.др.Ленче Алексовска-Величковска,с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019184

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.